

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2020 година и тоа :

- за работењето на Претседателот на Управниот одбор Зоран Ѓуриќ од Србија, ул.Коперникова бр.055 Нови Сад ,како и

-за членот на Управниот одбор Јасминка Петрова од Скопје ул.Б.Деспотовски -Шовелъ бр.1

-за членот на Управниот одбор Марјан Хриб од Скопје, ул.Каирска бр.21

чл.2

Извештајот за работењето на претседателот и членовите на Управниот одбор за 2020 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

АДВОКАТ
СТОЈЕСКА НАТАША
ул.Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

за 2020 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2020 година според следниве биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2020 г.

2. Биланс на успех на 31.12.2020 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2020 година од 6.586.939,00 денари.

чл.3

Нето добивката во деловната 2020 година од 6.586.939,00 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

чл.4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

АДВОКАТ
СТОЈЕСКА НАТАША
Ул. Македонија бр. 13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Надзорниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2020 година и тоа:

-Милован Ранковиќ од Србија ул.Шушеока бр.66 Мионица -претседател на надзорен одбор;

-Ана Радун Џуровиќ од Србија ,ул.Кисачка бр.37 Нови Сад- член на надзорен одбор и

-Горан Медиќ од Србија ул.Пере Нинковиќа бр.48 Стара Пазова -член на надзорен одбор ,

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул.Македонија бр.13а Скопје
070/527-771
natasastoleska@gmail.com

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2021 година

чл.1

Се назначува Друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ-ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2021 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач

АДВОКАТ
СТОЈЕСКА НАТАША
Ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527-771
natasastoleska@gmail.com

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на записникот од седницата на собранието на акционери на
ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 02.12.2020 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 02.12.2020 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

АДВОКАТ
ТАША ТАТАШКА
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
tatasastoleska@gmail.com

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2020 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Ернест и Јанг ревизорско друштво Скопје.

чл.2

Ревидираните годишни финансиски извештаи се составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседател
АДВОКАТ
СТОЈЧЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasa.stoleska@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФРУКТАЛ МАК АД Скопје ВО 2020 ГОДИНА

Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје во 2020 година беше во состав:

- Зоран Ѓуриќ претседател на Управниот одбор,
- Марјан Хриб член на Управниот одбор и
- Јасминка Петрова член на Управниот одбор

Управниот одбор во текот на 2020 година работеше во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на друштвото и останатите позитивни законски прописи и општите акти на Друштвото.

Работата на Управниот одбор во 2020 година беше во правец на справување со последиците од корона вирусот, а со цел одржување на континуитетот на производниот процес и задржување на работните места.

Во 2020 година Управниот одбор одржа 12 седници на кои ги вршеше следниве активности:

-донесе одлука за прераспоредување на работното време, и воведување на привремен вонреден одмор на дел од работниците во одредени сектори поради воведениот полициски час во време на траење на вонредната состојба во државата;

-донесуваше одлуки кои се однесуваат на тековното работење за продажба на половна опрема проценета во вредност од 8.281,00 евра или 509.300,00 денари во денарска противвредност;

-донесе и спроведе одлука за промена на актот за систематизација на друштвото;

-беше разгледана и усвоена годишната сметка за 2019 година и беше донесена одлука за свикување на годишно собрание на акционери;

-беше поднесен извештај за работењето на УО на друштвото за 2019 година;

-беше донесена одлука за свикување на собрание на акционери заради донесување на одлука за одобрување зделки со заинтересирана страна и донесување на одлука за избор на член на Надзорен одбор;

-беше спроведена постапка за упис во Централниот регистар на РМ на промената на членови на Надзорен одбор;

-УО во своето редовно работење донесуваше одлуки за спроведување и усвојување на годишен попис за 2020 година и за расход на репроматеријали од минати години во вредност од 4.049.133,53 денари;

-вршеше и други работи утврдени со Закон и со Статутот на друштвото.

Управен одбор:

Претседател на Управен одбор

Зоран Ѓуриќ_____

членови на Управен одбор:

Јасминка Петрова_____

Марјан Хриб_____



ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА 2020 ГОДИНА

Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје во 2020 година беше во состав:

-Милован Ранковиќ претседател на Надзорниот одбор,

-Лука Јејич член на Надзорниот одбор и

-Слободан Радун член на Надзорниот одбор

Во првата половина од 2020 година поради смртта на членовот на НО, Слободан Радун и поднесената неотповиклива оставка на членот на НО Лука Јејич од функцијата член на НО, на годишното собрание на Акционери одржано во мај 2020 година на нивно место беа избрани нови членови на НО.

За нови членови на НО на Фруктал Мак АД Скопје од страна на Собранието на Акционери на Фруктал Мак АД Скопје за мандат од 4 години беа именувани:

-Ана Радун Џуровиќ и

-Горан Медиќ, по што промената беше запишана и во Централниот регистар на РМ.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото Надзорниот одбор во 2020 година вршеше надзор за работењето на друштвото во текот на 2019 година, како и на работењето во тековната 2020 година.

Во 2020 година Друштвото работеше во услови на пандемија и продолжи со мерките за рационализација и штедење и при тоа оствари вкупен приход од 385.685.350,00 денари, што е намалување во однос на минатата година за 5%.

Ова е резултат на условите во кои се работеше во 2020 година поради пандемијата, затворените граници во еден дел на годината.

Друштвото се уште се соочува со проблем со ликвидноста поради повеќегодишното работење со загуби и огромниот долг спрема матичното друштво.

Во 2020 година произведени се вкупно 10.352.431 л сокови, 948.677 кг каша и 19.475 кг.концентрат.

Од продажбата на готови производи остварен е приход од 356.466.212,00 денари.

Од продажба на материјали, полупроизводи и отпадна амбалажа остварен е приход од 18.886.979,00 денари.

Од други деловни приходи остварен е приход од 9.611.674,00 денари.

Финансиските приходи во 2020 година изнесуваат 720.485,00 денари.

Друштвото заклучно со 31.12.2020 година има остварено нето добивка од 6.586.939,00 денари што е намалување во однос на минатата година.

Нето добивката ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години.

Во 2020 година Надзорниот одбор одржа 2 седници на кои ги вршеше следниве активности:

-на седницата одржана на 14.04.2020 година ги разгледа и усвои редицираните сметководствени извештаи, деловниот и ревизискиот извештај за 2019 година и ја разгледа и одобри работата на Управниот одбор за 2019 година

-на седницата одржана на 15.12.2020 година, по реизборот на Милован Ранковиќ за член на НО од страна на Собранието на Акционери одржано на 02.12.2020 година за период од наредни 4 години, НО од своите редови повторно го именуваше Милован Ранковиќ за претседател на Надзорниот одбор. На истата седница НО донесе и одлука за реизбор на Јасминка Петрова за член на Управниот одбор за нов мандат во траење од 4 години на која и истече претходниот мандат.

Надзорниот одбор на својата седница одржана на 28.04.2021 година ги разгледа неревидираните финансиски извештаи за 2020 година, и заклучи дека финансиските извештаи ја покажуваат реалната слика на финансиската состојба на ден 31.12.2020 година.

НО нема забелешки на извештајот на Управниот одбор за работењето на друштвото ФРУКТАЈ МАК АД Скопје и истиот го прифати со предложената содржина.

Надзорен одбор:

Претседател на Надзорен одбор

Милован Ранковиќ

член на Надзорен одбор:

Ана Радун Цуровиќ

Горан Медик

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2020**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	3 - 4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промени во главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 31
Годишен извештај	
Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До Акционерите на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Извештај на финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје ("Друштвото") кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2020 година, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	Белешки	2020	2019
Приходи од продажба	5	337,732	353,963
Останати приходи	6	17,871	23,340
Вкупно деловни приходи		355,603	377,303
Набавна вредност на продадени материјали		(2,218)	-
Зголемување/ (намалување) на залиха на готови производи и производство во тек		3,466	16,049
Потрошени материјали и сировини	7	(220,150)	(251,345)
Трошоци за енергија и услуги	8	(38,988)	(42,283)
Трошоци за вработените	9	(39,657)	(39,326)
Трошоци за амортизација	12	(16,290)	(14,677)
Останати трошоци	10	(30,640)	(26,536)
Вкупно деловни трошоци		(344,457)	(358,118)
Добивка од деловното работење		11,146	19,185
Расходи за финансирање, нето (Негативни)/позитивни курсни разлики, нето	20	(1,500)	(1,906)
		(1,167)	4,840
Добивка пред оданочување		8,479	22,119
Данок на добивка	11	(1,892)	(2,544)
Нето добивка		6,587	19,575
Останата сеопфатна добивка по оданочување:			
Добивка од ревалоризација на недвижности		-	12,227
Ослободување на одложена даночна обврска од ревалоризација на недвижности		-	-
		-	12,227
Вкупна сеопфатна добивка за годината		6,587	31,802

Белешките кон финансиските извештаи
Претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 27.04.2021 година.

Одобрено од:

Зоран Ѓуриќ
Генерален Директор



Наташа Пешевска
Раководител на финансии



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	12	3,197	2,392
Недвижности, постројки и опрема	12	374,748	376,739
		<u>377,945</u>	<u>379,131</u>
Тековни средства			
Залихи	13	74,166	88,185
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	74,348	87,481
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	14	2,176	894
Пари и парични еквиваленти	15	20,540	38,964
		<u>171,230</u>	<u>215,524</u>
Вкупни средства		<u>549,175</u>	<u>594,655</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Основна главнина	16	536,640	536,640
Резерви		87,608	87,608
Акумулирана загуба		(361,334)	(367,921)
		<u>262,914</u>	<u>256,327</u>
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	17	46,136	64,358
Резервирања за пензии и јубилејни награди	18	1,206	1,261
		<u>47,342</u>	<u>65,619</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	19	218,814	254,391
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	17	20,105	18,318
		<u>238,919</u>	<u>272,709</u>
Вкупно главнина и обврски		<u>549,175</u>	<u>594,655</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Ревалори- зациона резерва за недвижности постројки и опрема	Акуму-лирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2019	536,640	75,381	(387,252)	224,769
Нето добивка за годината	-	-	19,575	19,575
Корекција на ДБ		-	(244)	(244)
Зголеување/намалување на Главнината	-	-	-	-
Зголемување/намалување по основ на проценка на имот		12,227		12,227
Трансфер на резерви	-	-	-	-
На 31 декември 2019	536,640	87,608	(367,921)	256,327
На 1 Јануари 2020	536,640	87,608	(367,921)	256,327
Нето добивка за годината	-	-	6,587	6,587
Корекција Минати години	-	-	-	-
Зголеување/намалување на Главнината	-	-		-
Зголемување/намалување по основ на проценка на имот	-	-	-	-
На 31 декември 2020	536,640	87,608	(361,334)	262,914

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	Белешки	2020	2019
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		8,479	22,119
Корегирана за:			
Амортизација		16,290	14,677
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		-	-
Расходи за финансирање, нето		1,500	1,906
Вишок на залиха		(2,853)	(1,721)
Кусок/расходување на залихи		1,471	1,231
Исправка на вредноста на залихите		7,179	-
Резервирање/(Ослободување) на резервации за судски спорови		4,989	-
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал		37,055	38,212
(Зголемување)/Намалување на залихите		7,991	(25,649)
(Зголемување)/Намалување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		12,990	4,588
Зголемување/(Намалување) на обврски спрема добавувачи и останати обврски		(35,632)	(649)
Парични текови генерирани од оперативни активности		22,404	16,502
Платен данок на добивка		(4,068)	(1,587)
Платени камати, нето			
Нето парични текови од оперативни активности		18,336	14,915
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на основни средства, нето		(16,142)	(15,320)
Нето парични текови од инвестициони активности		(16,142)	(15,320)
Парични текови од финансиски активност			
Приливи/(Одливи) од кредити, нет		(19,118)	(18,399)
Приливи/(Одливи) од камата од кредити,		(1500)	(1,906)
Нето парични текови генерирани од финансиски активности		(20,618)	(20,305)
Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти		(18,424)	(20,710)
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		38,964	59,674
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	15	20,540	38,964

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовщина од Република Словенија која има 95,92% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бебешка храна и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2020 година Друштвото има 59 вработени (2019: 58 вработени). Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени од Управниот одбор на 27 април 2021 година.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 38/2014, 41/2014, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираните Меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила од 1 јануари 2005 година.
- Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари 2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
- На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Ставките вклучени во финансиските извештаи на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на примарното економско окружување во кое Друштвото ги извршува своите операции (функционална валута) која е македонски денари (МКД). Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се префрлени во функционалната валута користејќи ги девизните курсеви на датумот на трансакцијата или вреднувањето во случај кога ставките се повторно мерени. Добивките и загубите од промена на девизни курсеви при срамнување на таквите трансакции и од префрлување на монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути по девизните курсеви на крајот на годината се признаени во билансот на успех. Паричните средства и побарувања / обврски искажани во странска валута на датумот на изготвувањето на билансот на состојба се претвораат во денари според средниот девизен курс на Народна Банка на Република Македонија важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од промена на девизните курсеви се презентирани во билансот на успех во линијата “Финансиски приходи” или “Финансиски трошоци”.

Следните курсеви се земени при префрлување на салдата на следните валути во Македонски денари на денот на известувањето:

	31 декември 2020	31 декември 2019
	МКД	МКД
ЕУР	61.6940	61.4856
УСД	50.2353	54.9518

2.3 Принцип на континуитет

Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2020 година оставари нето добивка после оданочување во износ од 6,587 илјади денари. На 31 декември 2020 година Друштвото има позитивен капитал во износ од 262,914 илјади денари. Долгорочни обврски во износ од 46.136 илјади денари кои се обврски спрема матичната компанија. Исто така, тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 67,689 илјади денари. Од вкупните 238,919 илјади денари тековни обврски 196.418 илјади денари се обврски спрема матичната компанија.

Способноста на Друштвото да ги подмири своите обврски зависи од континуиранта поддршка на матичната компанија. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи до го поддржува работењето на Друштвото со писмо на поддршка и го покрива период од најмалку дванаесет месеци по датумот на известување на 31 декември 2020 година. Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа.

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото заклучи дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Раководството на Друштвото направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 врз подготовката и презентацијата на овие финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на активата. Во текот на 2020 и 2021 до денот на издавањето на финансиските извештаи КОВИД-19 нема некое позначајно негативно влијание врз работењето на друштвото.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2020 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид горе наведеното и продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

3.3 Наеми

Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани праволиниски во билансот на успех за периодот на наемот.

3.4 Износи искажани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се искажуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

3.5 Даноци

Данок на добивка

Законот за данок на добивка ја одредува даночната основа како разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во согласност со сметководствената регулатива и сметководствените стандарди, презентирани во извештајот за сеопфатна добивка.

Даночната основа е зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и потценетите приходи со поврзаните друштва (приходи од камата и трансферни цени). Непризнаените расходи што не се во склоп на дејноста на компанијата, што не се неопходни за остварување на дејноста и не се резултат од деловните активности на пр. (репрезентација, подароци, менаџерско осигурување и други лични доходи над законски одредените лимити) намалени за даночните одобренија и други даночни ослободувања.

Даночниот период за кој се пресметува данок на добивка е календарската година. Моменталната валидна стапка на данок на добивка е 10%.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.5 Даноци (продолжение)****Данок на додадена вредност (продолжение)**

- Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност, побарување од или обврска спрема даночните власти е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба.

3.6 Недвижности, постројки и опрема**Недвижности**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува проценета вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување.

На 31 Декември 2019, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на процена од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на процена, секои 3 - 5 години. Извршена е ре-проценка на недвижниот имот со состојба 31.12.2020 година од страна на независен проценител со цел да се определи дали има влијание ковид-19 врз вредноста на средствата.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединечно средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја искажува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2020 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за обезвреднување на вредноста на основните средства.

3.8 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.8.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се резервира (отпишува) во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.8 Финансиски инструменти (продолжение)****3.8.2 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.8.3 Обврски по кредити

Трошоци за позајмување иницијално се признаваат по нивната објективна вредност намалени за настанатите трошоци поврзани со позајмиците. По почетното признавање, сите каматоносни кредити и позајмици последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

3.9 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

Залихата за која што нема тековна или очекувана идна употреба се класифицира како оштетена и се доведува до нето надоместувачка вредност преку исправка на вредноста. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

3.10 Капитал

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на емитирање на обични акции
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични акции. Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

3.11 Резервирања и потенцијални обврски**Општо**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

За потенцијалните обврски не се врши резервирање. Потенцијална обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не - случување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото, или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена, бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската. Друштвото направи проценка на можноста

и веродостојноста да се изгуби судскиот спор со поранешниот купувач, како што е обелоденето во белешка 24, потенцијални обврски.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.11 Резервирања и потенцијални обврски (продолжение)

Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

3.12 Настаните после датумот на известување

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат третман на некорективни настани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Амортизација и депрецијација и применети амортизациони стапки

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депрецијационите и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение)

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Приходи од продажба на домашен пазар	171,346	193,829
Приходи од продажба на странски пазар	195,683	187,618
Одобрени попусти на купувачи	(29,297)	(27,484)
	337,732	353,963

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Приходи од маркетинг поддршка	182	3,129
Примени книжни одобренија	4,410	4,817
Вишоци по попис	2,853	1,721
Приходи од продажба на амбалажа и полу-производи	7,533	9,551
Останати приходи	2,893	4,122
	17,871	23,340

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Потрошени материјали	219,968	251,254
Отпис на ситен инвентар	182	91
	220,150	251,345

8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Транспортни трошоци	2,626	2,923
Трошоци за маркетинг	13,351	14,467
Репрезентации и спонзорства	341	475
Потрошена енергија	6,587	8,424
Трошоци за одржување	3,433	2,973
Наемнини	221	206
Осигурување	347	358
Банкарски трошоци	635	670
Комунални услуги	5,093	5,882
Шпедиторски услуги	1,598	1,526
Интелектуални услуги	17	26
Обезбедување на објектите	1,177	1,174
Трошоци за санитарни контроли	1,395	1,189
Останати услуги	2,148	1,990
	38,968	42,283

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Бруто плати за вработените	38,080	37,131
Дневници за службени патувања	69	475
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	542	653
Отпремнини	-	51
Регреси за годишен одмор	712	657
Останати трошоци за вработените	254	359
	39,657	39,326

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Лиценци	13,404	19,994
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	1,379	1,966
Кусоци на залихи	1,431	1,231
Расход на залихи	40	-
Вредносно усогласување на залихи	7,179	-
Резервација за судски спорови	4,989	-
Трошоци од минати години	1,067	1,154
Останати трошоци	1,151	2,191
	30,640	26,536

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

- а) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	1,892	2,544
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	-
	1,892	2,544

- б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Добивка пред оданочување	8,479	22,129
Даночно непризнати расходи	10,446	3,312
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа	18,925	25,441
Данок на добивка	1,892	2,544
Вкупно	1,892	2,544

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2020 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на даночната основица којашто е составена од остварената добивка зголемена за износот на непризнати расходи за даночни цели и намалена за износот на приходи коишто се одбитна ставка во даночната основица.

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошки средства	Средства во подготовка и аванси	Вкупно
Набавна/ревалоризиран а вредност						
На 1 јануари 2020	116,769	202,076	366,832	1,202	431	687,310
Набавки/зголемување	-	552	13,760	-	14,081	28,393
Транасфер	-	-	-		(14,312)	(14,312)
Продажба расходуван/намалување	-	-	(552)	-		(552)
На 31 декември 2020	116,769	202,628	380,040	1,202	200	700,839
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2020	-	81,020	229,011	540	-	310,571
Амортизација за годината	-	5,060	10,371	121	-	15,552
Продажба/расход	-	-	(32)	-	-	(32)
На 31 декември 2020	-	86,080	239,350	661	-	326,091
Нето сметководствена вредност На 31 декември 2020	116,769	116,548	140,690	541	200	374,748
Набавна/ревалоризиран а вредност	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошк и средства	Средств а во подгото вка и аванси	Вкупно
На 1 јануари 2019	116,791	179,175	354,982	1,202	-	652,150
Набавки/	-	2,156	11,850	-	-	28,443
Проценка на имот зголемување/намалување	(22)	20,745			14,437	20,723
Продажба и расходуван	-	-	-	-	(14,006)	35,160
На 31 декември 2019	116,769	202,076	366,832	1,202	431	687,310
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2019	-	68,040	219,675	420	-	288,135
Исправка на вредност по проценка		8,495	-	-	-	8,495
Амортизација за годината	-	4,485	9,332	120	-	13,937
Продажба/расход	-	-	4	-	-	4
На 31 декември 2019		81,020	229,011	540	-	310,571
Нето сметководствена вредност На 31 декември 2019	116,769	121,056	137,821	662	431	376,739

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува)

Со состојба 31.12.2019 година извршена е проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Како резултат на проценката нето сметководствената вредност на земјиштето се намалува за 22 илјади денари, а кај зградите се зголемува за 20,745 илјади денари или вкупно ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 12,227 илјади денари.

Заклучно со 31.12.2020 извршена е ажурна проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Оваа проценка првично е извршена со цел да се проверат ефектите на Covid -19 врз вредноста на недвижностите. Нема ефект на објективната вредност на средствата,

	Софтвер и останати нематеријални средства	Вкупно
Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2019	2,247	2,247
Набавки	885	885
Амортизација за годината	(740)	(740)
На 31 декември 2019	2,329	2,392
	Софтвер и останати нематеријални средства	Вкупно
Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2020	2,392	2,392
Набавки	1,545	1,545
Амортизација за годината	(740)	(740)
На 31 декември 2020	3,197	3,197

13. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари 31 декември 2020	31 декември 2019
Сировини и материјали	29,988	46,180
Недовршено производство	14,042	15,952
Готови производи	33,789	28,656
Трговски стоки	177	180
Исправка на вредноста на залихите	(3,830)	(2,783)
	74,166	88,185
Ситен инвентар	3,725	4,791
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	(3,725)	(4,791)
	-	-
	74,166	88,185

Движењето на исправката за залихите е како што следи:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември, 2020	2019
На 1 јануари	2,783	2,783
Намалување на исправката на вредност поради обезвреднување	-	-
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	1,047	-
	3,830	2,783

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарувања од купувачи од земјата	68,732	82,637
Побарувања од купувачи од странство – неповрзани страни	25,918	28,395
Побарувања од купувачи од странство – поврзани страни	11,068	3,238
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(36,079)	(36,006)
	<u>69,638</u>	<u>78,264</u>
Побарување за повеќе платен ДДВ	4,224	8,745
Однапред платени трошоци	381	360
Други побарувања	398	405
Побарувања за данок на добивка	2,176	894
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(293)	(293)
	<u>76,525</u>	<u>88,375</u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
На 1 јануари	36,229	36,297
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	143	2
Ослободување на исправка на вредност	-	-
	<u>36,372</u>	<u>36,299</u>

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Пари во банка:		
- во денари	18,701	22,386
- во странска валута	1,838	16,578
Пари во благајна:		
- во денари	1	-
	<u>20,540</u>	<u>38,964</u>

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2020 се состои од 1,724,530 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во текот на 2018 година, Друштвото издаде 783.000 обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Акциите беа откупени од матичното друштво Фруктал Ајдовшчина, коишто го зголемија своето учество од 92,53% на 95,92%. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (продолжува)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2020 и 31 декември 2019 е како што следи:

	Број на акции		Во %	
	2020	31 декември 2019	2020	31 декември 2019
Фруктал Ајдовщина	1,654,195	1,654,195	95,92%	95,92%
Останато	70,335	70,335	4,08%	4,08%
	<u>1,724,530</u>	<u>1,724,530</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

Со 31.12.2019 направена е проценка на основни средства со која се зголемуваат ревалоризационите резерви а истата ефектира на вредноста на Акционерскиот капитал и тоа, зголемување во нето износ 12,227 со што вкупниот износ на ревалоризациони резерви во 2019 изнесува 87,607 (2018 - 75,381)

17. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Кредитор	Тековен дел 2020	Тековен дел 2019	Нетеко- вен дел 2020	Нетеко-вен дел 2019	Во илјади денари Каматна стапка	Доспева- ње
Фруктал д.д., Словенија						
Дог. на 649,766 евра	-	-	-	-	3-месечен EURIBOR + 2,00	01.01.2022
Дог. на 1,410,657.96 евра	-	-	-	-	3-месечен EURIBOR + 2,00	01.12.2021
Дог. на 1,944,342.91 евра	20,105	18,318	46,136	64,358	3-месечен EURIBOR + 2,00	30.06.2024
	<u>20,105</u>	<u>18,318</u>	<u>46,136</u>	<u>64,358</u>		
Вкупно:	<u>20,105</u>	<u>18,318</u>	<u>46,136</u>	<u>64,358</u>		

18. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари 31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски во билансот на состојба за: Отпремнини и јубилејни награди	<u>1,261</u>	<u>1,261</u>
Приход / (трошок) во билансот на успех за: Отпремнини и јубилејни награди	<u>55</u>	<u>51</u>

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември, 2020	2019
На 1 јануари	1,261	1,261
Резервации / ослободување во годината	(55)	-
На 31 декември	<u>1,206</u>	<u>1,261</u>

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски кон добавувачи од странство – неповрзани страни	5,458	12,480
Обврски кон добавувачи од странство – поврзани страни (белешка 22)	196,418	209,107
Обврски кон добавувачи од земјата	8,338	29,307
Пресметани камати по кредити	-	(6)
Примени аванси од купувачите	314	-
Обврски спрема вработени	3,068	3,245
Резервирања за судски спорови	4,989	-
Останати обврски	229	258
	218,814	254,391

Друштвото се јавува како тужена страна во два судски спорови со поранешни вработени во износ од 4.989 илјади денари со вклучена камата. Друштвото има поднесено жалби во овие спорови, но има првостепени одлуки во корист на тужителите.

20. РАСХОДИ ЗА ФИНАСИРАЊЕ (НЕТО)

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2020	2019
Приходи од камати од неповрзани страни	-	-
Расходи за камати од поврзани страни	(1,500)	(1,872)
Расходи за камати од неповрзани страни	-	(34)
	(1,500)	(1,906)

21. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Продажби на:		
Нецтар, Србија	19,411	2,164
Хеба, Србија	-	-
	19,411	2,164
Набавки од:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија	29,948	38,143
Нецтар, Србија	32,754	29,129
Хеба, Србија	490	430
Југоинспект, Србија	-	-
	63,192	67,702
Трошоци за камата:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	1,505	1,872
	1,505	1,872
Износ што се должи на:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење	94,946	127,717
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати	66,252	82,676
Нецтар, Србија	101,273	81,184
Хеба, Србија	199	208
	262,670	291,785
Износ што се должи од:		
Нецтар, Србија	9,850	1,527
Хеба, Србија	1,217	1,711
	11,067	3,238

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нектар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Вкупните исплати на клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 4,900 илјади денари (2019: 5,520 илјади денари).

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со капиталниот ризик

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 17, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку матичното друштво или други друштва на Групацијата.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	66,242	82,676
Пари и парични еквиваленти	(20,540)	(38,964)
Нето долг	45,702	43,712
Вкупна главнина	262,914	256,327
Нето показател на задолженост	1,2	1,2

Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи, нето	69,639	78,264
Пари и парични еквиваленти	20,540	38,964
	90,179	117,228
Финансиски обврски		
Обврски по долгорочни и краткорочни кредити	66,242	82,676
Обврски кон добавувачи	210,529	250,894
	276,771	333,570

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2020	31 декември 2019	31 декември 2020	31 декември 2019
Состојба во евра	16,127	48,211	262,660	304,263
Состојба во долари	-	-	-	-
Состојба во денари	74,051	69,018	14,111	29,307
Вкупно, бруто	90,178	117,229	276,771	333,570

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ Во илјади денари		Зголемување за 10% на ПЕ Во илјади денари	
	2020	2019	2020	2019
(Загуба)/Добивка за годината	(24,653)	(25,605)	24,653	25,605

Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со претходната година.

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со кредиторите.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Финансиски средства		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	69,639	78,264
Пари и парични еквиваленти	20,540	38,964
	90,179	117,228
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски кон добавувачи	210,529	250,894
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	66,242	82,676
	276,771	333,570

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била повисока, односно пониска за 1,523 илјади денари (2019: 1,654 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните е значително променета за годината која завршува на 31 декември 2020 година како резултат на намалувањето на позајмицата.

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**Управување со кредитниот ризик**

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	76,029	-	76,029
Доспеани, но не оштетени побарувања	29,688	-	29,688
Доспеани и оштетени побарувања	36,079	(36,079)	-
	141,796	(36,079)	105,717

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	52,739	-	52,739
Доспеани, но не оштетени побарувања	25,525	-	25,525
Доспеани и оштетени побарувања	36,006	(36,006)	-
	114,270	(36,006)	78,264

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 76,029 илјади денари (2019: 52,739 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2020 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактурирањето.

Доспеани, но неоштетени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 е како што следи:

	31 декември 2020	31 декември 2019
до 30 дена	3,387	13,492
од 31 до 60 дена	1,584	316
од 61 до 90 дена	3,076	342
од 91 до 365 дена	21,641	11,102
над 365 дена	-	-
	29,688	25,525

Ликвидносен ризик

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со матичното друштво.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

	Во илјади денари 31 декември 2020					
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	1,114	1,128	208,287	-	-	210,529
Обврски по кредити и камати	-	1,653	5,746	12,939	45,904	66,242
	1,114	2,781	214,033	12,939	45,904	276,771

	Во илјади денари 31 декември 2019					
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	25,953	11,554	213,387	-	-	250,894
Обврски по кредити и камати	-	1,534	4,602	12,184	64,356	82,676
	25,953	13,088	217,989	12,184	64,356	333,570

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)**

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

	31 декември 2020		Во илјади денари 31 декември 2019	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Побарувања од купувачи	69,639	69,639	78,264	78,264
Пари и парични еквиваленти	20,540	20,540	38,964	38,964
	90,179	90,179	117,228	117,228
Финансиски обврски				
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	66,242	66,242	82,676	82,676
Обврски за краткорочен кредит од добавувачи	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи	210,529	210,529	250,894	250,894
	276,771	276,771	333,570	333,570

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според проценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Неам последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиска состојба и на извештајот на паричните текови за 2020 година.

ФРУКТАЛ МАК АД, Скопје

Годишен извештај
за годината што завршува на
31 декември 2020

СОДРЖИНА

	Страна
1. Општи информации	3
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	3
2.1 Промени во опкружувањето во чијшто рамки друштвото дејствува	3
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	3
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	3
3.1 Политика на дивиденди	3
3.2 Управување со ризикот на капиталот	3
3.3 Извори на средства на друштвото	3
3.4 Политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	4
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	4
4.1 Големи зделки	4
4.2 Зделки со заинтересирана страна	4-5
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	5
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	5
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	5
8. Примања на извршни членови на одборот на директори и управниот одбор	5
9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори и членовите на надзорниот одбор	5
10. Корпоративно управување	6

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д.Ајдовшчина од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5,11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во 2018 година Друштвото издаде повик за запишување на акции преку третата емисија на акции во број од 783.000 по цена од 5,11 евра. Фруктал Ајдовштина ги откупи понудените акции и со тоа нивното учество во капиталот на Друштвото се зголеми на 95,92%. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен цус, нектар, и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2020 година Друштвото има 54 вработени (2019: 59 вработени).

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во текот на 2020 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 6,587 илјади денари.

2.1 ПРОМЕНИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА

Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде најмногу е насочена реализацијата.

2.2 ОДГОВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНЕТЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

3. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политики на барањата на пазарот.

Континуирано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење.

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба.

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	66.242	82.669
Пари и парични еквиваленти	(20.540)	(38.965)
Нето долг	45.702	43.704
Вкупна главнина	262.914	256.327
Нето показател на задолженост	1,17	1,17

4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка и постоење на интерес за деловна соработка Друштвото одржа собрание во Декември 2020 на кое донесе Одлука за склучување зделки со поврзани страни и тоа,

Со Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 100,000 еур за лиценци и 780,000 еур за репор материјал, и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 430,000 еур

Со Нецтар, Србија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 40,000 еур за лиценци и 1,200,000 еур за репро материјал и друго, и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 260,000 еур.

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2020 и 2019 година се прикажани во следнава табела:

	31 декември 2020	31 декември 2019
Продажби на:		
Нецтар, Србија	19,411	2,164
Хеба, Србија	-	-
	19,411	2,164
Набавки од:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија	29,948	38,143
Нецтар, Србија	32,754	29,129
Хеба, Србија	490	430
Југоинспект, Србија	-	-
	63,192	67,702
Трошоци за камата:		

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија

	1,505	1,872
	<u>1,505</u>	<u>1,872</u>
Износ што се должи на:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење	94,946	127,717
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати	66,252	82,678
Нецтар, Србија	101,273	81,184
Хеба, Србија	199	208
	<u>262,670</u>	<u>291,786</u>
Износ што се должи од:		
Нецтар, Србија	9,850	1,527
Хеба, Србија	1,217	1,711
	<u>11,067</u>	<u>3,238</u>

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д., Ајдовшчина. Фруктал д.д., Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нектар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

На 31 декември 2020 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Македонија.

6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ

За 2021 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии.

8. ПРИМАЊА НА ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И УПРАВНИОТ ОДБОР

Годишните бруто примања (плати и накнади за членство во УО) за 2020 година изнесуваат:

Зоран Ѓуриќ (Претседател на УО и генерален директор)	2.954.331 денари
Јасмина Петрова (Раководител на набавка и член на УО)	956.209 денари
Марјан Хриб (Раководител на план и анализа и член на УО)	990.367 денари

9. ПРИМАЊА НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Не е вкалкулирана ниту исплатена надокнада во 2020 година за членовите на Надзорниот Одбор.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

10. Корпоративно управување

Во насока на исполнување на законските обврски согласно член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр. 290/2020 од 07.12.2020), Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје ќе формира работна група за изготвување на предлог текст на Кодекс на корпоративно управување на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје. Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје ќе го усвои Кодексот за корпоративно управување на ФРУКТАЛ МАК АД Скопјеи истиот ќе биде јавно достапен, најдоцна до 31.12.2021 година.

Генерален директор

Зоран Ѓурик



Раководител на финансии

Наташа Пешевска



ЕМБС: 04808240

Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство,
преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с.Моране Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Ревизорски извештај

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	377.944.542,00			379.129.843,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	3.197.031,00			2.392.182,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	3.197.031,00			2.392.182,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	374.747.511,00			376.737.661,00
10	- - Недвижности (011+012)	233.316.564,00			237.824.183,00
11	- - Земјиште	116.768.631,00			116.768.631,00
12	- - Градежни објекти	116.547.933,00			121.055.552,00
13	- - Постројки и опрема	137.596.948,00			134.449.360,00
14	- - Транспортни средства	3.092.979,00			3.371.583,00
16	- - Биолошки средства	540.838,00			661.026,00
18	- - Материјални средства во подготовка	200.182,00			431.509,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	174.054.473,00			216.424.418,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	74.165.903,00			88.185.102,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	24.363.393,00			42.163.175,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.793.638,00			1.234.016,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	14.042.315,00			15.952.341,00
41	- - Залихи на готови производи	33.789.209,00			28.655.977,00
42	- - Залихи на трговски стоки	177.348,00			179.593,00

45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	79.348.570,00			89.274.580,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	11.067.525,00			3.237.997,00
47	-- Побарувања од купувачи	58.648.385,00			75.103.562,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	9.607.233,00			10.898.694,00
50	-- Побарувања од вработените				1.671,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	25.427,00			32.656,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	20.540.000,00			38.964.736,00
60	-- Парични средства	20.540.000,00			38.964.736,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	381.174,00			360.049,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	552.380.189,00			595.914.310,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	262.913.554,00			256.326.615,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	536.639.700,00			536.639.700,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	87.607.808,00			87.607.808,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	367.920.893,00			387.495.665,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	6.586.939,00			19.574.772,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	284.283.708,00			339.371.673,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.205.419,00			1.260.645,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.205.419,00			1.260.645,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	46.136.460,00			64.357.638,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	46.136.460,00			64.357.638,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	236.941.829,00			273.753.390,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	196.418.042,00			209.107.294,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.796.408,00			41.787.587,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	314.201,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.003.332,00			1.082.882,00
100	-- Обврски кон вработените	2.063.949,00			2.171.158,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.207.494,00			1.260.075,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	20.105.094,00			18.311.085,00

108	-- Останати краткорочни обврски	33.309,00			33.309,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.182.927,00			216.022,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	552.380.189,00			595.914.310,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	384.964.865,00			404.967.008,00
202	-- Приходи од продажба	375.353.191,00			391.965.004,00
203	-- Останати приходи	9.611.674,00			12.963.092,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	44.608.319,00			28.738.487,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	48.008.872,00			44.608.319,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				38.912,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	377.219.617,00			395.650.476,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	226.736.844,00			259.768.560,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.217.766,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	31.058.192,00			32.354.702,00
212	-- Останати трошоци од работењето	17.797.383,00			18.850.263,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	39.114.713,00			38.672.248,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	25.461.708,00			24.681.682,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.138.651,00			2.237.961,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.479.541,00			10.210.916,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.034.813,00			1.541.689,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.290.513,00			14.677.465,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.179.213,00			
222	-- Останати расходи од работењето	36.824.993,00			31.327.238,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	720.485,00			470.988,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	199.222,00			37.597,00

227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	199.222,00			37.597,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	521.263,00			433.391,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.386.669,00			3.528.456,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2.673.079,00			2.811.959,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.500.045,00			1.872.406,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	1.173.034,00			939.553,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				34.343,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	713.590,00			649.478,00
243	-- Останати финансиски расходи				32.676,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	8.479.617,00			22.128.896,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	8.479.617,00			22.128.896,00
252	-- Данок на добивка	1.892.678,00			2.554.124,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	6.586.939,00			19.574.772,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	58,00			59,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	6.586.939,00			19.574.772,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	6.586.939,00			19.574.772,00
269	-- Добивка за годината	6.586.939,00			19.574.772,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	6.586.939,00			19.574.772,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	6.586.939,00			19.574.772,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	3.197.031,00			
609	-- Земјишта	116.768.631,00			

612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	116.547.933,00			
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	3.092.979,00			
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	540.838,00			
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	69.715.910,00			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	70.091.748,00			
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	262.913.554,00			
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	13.796.408,00			
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	3.207.494,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	375.353.191,00			
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	171.346.275,00			
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	204.006.916,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	9.099.194,00			
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	3.878,00			
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	207.739.804,00			
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	8.383.671,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.129.242,00			

672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	821.607,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	70.087,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.836.479,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.280.000,00			
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.965.999,00			
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	161.201,00			
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	709.000,00			
683	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.400.420,00			
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	221.306,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	712.124,00			
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	69.477,00			
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	542.196,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	341.277,00			
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	346.675,00			
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	635.201,00			
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	79.912,00			
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	44.300,00			
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	117.422,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	17.797.383,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	58,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	385.685.350,00			
-------------	---	----------------	--	--	--

Потпишано од:

Natasha Peshevska
natkonsalting@gmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.